



УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈА НА ЛИЦЕ, ВИЛИЦИ И ВРАТ
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - MAXILLOFACIAL SURGERY

ул. "Водњанска" 17
1000 Скопје, МАКЕДОНИЈА
e-mail: mfs@unet.com.mk

Клиничка патека за туморски заболувања на
субмандибуларната, сублингвалната и малите плункови
жлезди

**Бенигни тумори на субмандибуларна жлезда, сублингвалната и малите
плункови**

| |
|-----------------|
| ПАЦИЕНТ |
| Датум на раѓање |
| ЕМБГ |

Очекувано траење на лекувањето _____ денови (4-7) дена

Датум на прием _____

Датум на отпуст _____

Одговорен лекар _____

Одговорна сестра _____

| | ДА | НЕ | ПОТПИС |
|---|-----|-----|--------|
| ПРИЕМ ВО АМБУЛАНТА | | | |
| Евидентиран прием на болниот во амбуланта | ЗА | ЗА | |
| Амбулантски третман | ДР | ДР | |
| Анамнеза и клинички преглед | ДР | ДР | |
| Стандард за прием на болниот во амбуланта | МС | МС | |
| Стандард за нега – учествување при преглед | МС | МС | |
| Дг и потпис на запис за прием со терапија | ДР | ДР | |
| Објаснување на процедурата на пациентот | ДР | ДР | |
| Потпишување изјава за согласност за операција | ДР | ДР | |
| ПРИЕМ ВО СТАЦИОНАР | | | |
| Евидентиран прием на болниот | МС | МС | |
| Стандард за болничар- преим на болниот | БОЛ | БОЛ | |
| Проверка на предоперативни иследувања* | | | |

| | | | |
|--|-------|-------|--|
| Протокол- на дијагностички процедури | | | |
| Болните кај кои се спроведени дг.иследувања амбулантски(US, цитолошка анализа,), по приемот не се повторуваат. | ДР | ДР | |
| Доколку е потребно изведување на додатни дијагностички процедури КТ или МРИ | ДР | ДР | |
| Оформување на историја на болеста | ДР | ДР | |
| Проверка на резултати за припрема во ОЕТА** | | | |
| проверка на готови резултати од ККС, хемостаза, Ртг- пулмо, ЕКГ и доколку е потребно дополнителна терапија за припрема за интервенција во ОЕТА | АНЕСТ | АНЕСТ | |
| Протокол- на дијагностички процедури | ДР | ДР | |
| Протокол- план за терапија*** | | | |
| -Дефинирање на планот за терапија: Антибиотска, антиинфламаторна и антипиретска терапија и дефинирање на оперативниот третман според протоколот | ДР | ДР | |
| Препишување на лекарства | ДР | ДР | |
| Запознавање со текот на анестезијата | АНЕСТ | АНЕСТ | |
| Потпишување на согласност за анестезија | АНЕСТ | АНЕСТ | |
| Стандард за бол. - подготовка на болниот | БОЛ | БОЛ | |
| ИНТЕРВЕНЦИЈА | | | |
| Преглед на анализи- преглед пред операција | ДР | ДР | |
| Стандард за бол. - пац. прифатен и подготвен | БОЛ | БОЛ | |
| Анестезија | АНЕСТ | АНЕСТ | |
| Стандард за бол. - учество при анестезија | БОЛ | БОЛ | |
| Асистенција при операција- прв асистент | ДР | ДР | |
| Асистенција при операција- втор асистент | ДР | ДР | |
| Учество -инструментирање при операција | МС | МС | |
| Оперативен зафат според протокол | | | |
| - хируршка екстирпација на туморот заедно со а жлездата,може да е придружена со локална лимфаденектомија на локални реактивни лимфни јазли според кл. протокол | ДР | ДР | |
| Стандард за надзор при будење | АНЕСТ | АНЕСТ | |
| Стандард за бол. - учество при операција | БОЛ | БОЛ | |
| Стандард за мс. - надзор при анестезија и будење | МС | МС | |
| Оцена на состојбата по анестезија | АНЕСТ | АНЕСТ | |
| Преместување на пациентот на оддел | БОЛ | БОЛ | |

| | | | |
|---|-----|-----|--|
| ПО ЗАВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА | | | |
| Мерење на витални функции | МС | МС | |
| Стандард за болничка нега | БОЛ | БОЛ | |
| Контрола по хируршки зафат и клинички прегледи | ДР | ДР | |
| Вадење на дренажа и тоалета | ДР | ДР | |
| Преврска на рана | ДР | ДР | |
| Апликација на препишани медикаменти Антибиоци, Антиинфламаторна терапија, Антипиретска терапија | МС | МС | |
| ЗАВРШЕТОК НА ЛЕКУВАЊЕТО | | | |
| Оцена на општата состојба и лекувањето | ДР | ДР | |
| Стандард за бол. - тоалета , припрема за дома | МС | МС | |
| Протокол упатство на пациентот по исписот* | ДР | ДР | |
| Стандард ЗН - активности при отпуст | БОЛ | БОЛ | |
| Административен испис | ЗА | ЗА | |
| Комплетирање на здравствена документација и DRG | МС | МС | |
| *Советување на пациентот за домашно лекување, исхрана, одржување на хигиена, повторни контролни преглед | ДР | ДР | |

Лега
нда:
ДР -
лека
р
спец

ијалист; **АНЕСТ** - лекар анестезиолог; **СЕС**- медицинска сестра;

ТЕХН - виш ртг техничар; **БОЛ** - болничар; **ЗА** - здравствен администратор

| |
|--|
| Протокол - план на дијагностички иследувања |
| дијагностички процедури: анамнеза, клинички преглед, лабораториски наоди, радиолошки иследувања- неинвазивни или инвазивни (US, цитолошка анализа, по потреба и КТ или МРИ) |
| |
| |
| |

| |
|---|
| Протокол - план за терапија и оперативен зафат |
| Антибиотски третман |
| |
| Антиинфламаторна терапија |
| |
| Оперативен зафат: хируршка екстирпација на туморот заедно со субмандибуларната жлезда, може да е придружена со локална лимфаденектомија на локални реактивни лимфни јазли според кл. протокол |

| |
|---|
| Административен испис |
| Испис на болниот и врачување на документи |
| Наплата на партиципација |
| Архивирање на здравствената документација |

| Датум и час | НАСТАНИ КОИ ОТСТАПУВААТ ОД КЛИНИЧКАТА ПАТЕКА | Потпис | Датум и час на превземена активност |
|-------------|--|--------|-------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Дневните активности се евидентирани во температурната листа и терапевтската листа
Медицинските случување кои отстапуваат од клиничката патека се:

- сите дополнително иследувања кои не ги предвидува протоколот
- вонредни состојби кои се појавуваат во процесот на заздравување
- несакани ефекти од терапија